

Службен весник

на Република Македонија

Број 15

23 јануари 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
147. Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2019 година.....	4	152. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на вишок на средства по Годишната сметка за 2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје.....	6
148. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	4	153. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година....	6
149. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје за 2019 година.....	5	154. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Кавадарци 1 (вон.), Општина Кавадарци.....	6
150. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државно правобранителство на Република Македонија.....	5	155. Одлука за давање на согласност на Годишната програма со финансиски план за 2019 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	7
151. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишен извештај по Годишна сметка за период 1.1 - 31.12.2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје.....	5		

	Стр.		Стр.
156. Одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за учебници.....	7	167. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ рибничка со реф.бр. 7 и придружни објекти КО Тануше и КО Грекај и нивиште, Општина Маврово и Ростуше.....	13
157. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје.....	7	168. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, А4-временно сместување и Б2-големи трговски единици КО Опае, Општина Липково.....	14
158. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение - Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - Скопје.....	9	169. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Мраморечка со реф.бр.394 КО Мраморец, Општина Дебарца.....	14
159. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Струмица.....	10	170. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Бардовци, Општина Карпош.....	15
160. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор Битола.....	10	171. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервис, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ињево-вон г.р., Општина Радовиш.....	15
161. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп.....	11	172. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи, КО Куманово, Општина Куманово.....	19
162. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....	11		
163. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово.....	12		
164. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Охрид.....	12		
165. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Скопје.....	13		
166. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Владиловци, Општина Чашка....	13		

	Стр.		Стр.
173. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште.....	19	185. Програма за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	33
174. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2019 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје.....	19	186. Програма за фитосанитарна политика во 2019 година.....	35
175. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје..	20	187. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2019 година.....	38
176. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просекот во 2019 година.....	21	188. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2019 година.....	40
177. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип за 2019 година.....	21	189. Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година.....	41
178. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – самовработување со кредитирање и проектот – кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места.....	21	190. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2019 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	43
179. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево.....	22	191. Програма за развој на спорт и млади за 2019 година.....	44
180. Програма за основни геолошки истражувања за 2019 година.....	22	192. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година.....	45
181. Програма за семе и саден материјал во 2019 година.....	22	193. Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.....	45
182. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2019 година.....	24	194. Програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година...	51
183. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година.....	24	195. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и пловидбеност.....	53
184. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2019 година.....	30	Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**147.**

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), член 10 и член 44 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

УРЕДБА**ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2019 година, по општини.

Член 2

Средствата за плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во раздел 05001 – Министерство за одбрана, Програма А – Децентрализација, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Средствата од член 2 од оваа уредба се распределуваат по општини, според следните критериуми:

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на склучени спогодби за преземање во надлежност на градот Скопје и општините и
- износ на основни плати и додатоци на плати по вработен во ТППЕ во согласност со закон.

Член 4

Распределбата на средствата од член 2 од оваа уредба по општини, се врши преку Министерството за одбрана.

Член 5

Остатокот од средствата за исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец.

Член 6

Остатокот од средствата за исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2019 година, Министерството за финансии го враќа во Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-392/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев, с.р.**

148.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари -објекти, на Булевар „Илинден“ бб кои се наоѓаат на КП 2026 КО Карпош и тоа:

- број на зграда 1,намена на зградата и друг објект В1-5, влез 1,кат ПО, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен /заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 225 м2,
- број на зграда 1, намена на зградата и друг објект В1-5, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина 692 м2,
- број на зграда 1, намена на зградата и друг објект В1-5, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 117 м2,
- број на зграда 1, намена на зградата и друг објект В1-5, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина 492 м2,
- број на зграда 1, намена на зградата и друг објект В1-5, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 74 м2,

- број на зграда 1, намена на зградата и друг објект В1-5, влез 1, кат МА, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина 129 м²,

- број на зграда 2, намена на зградата и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 33 м²,

- број на зграда 3, намена на зградата и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 30 м²,

- број на зграда 4, намена на зградата и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 26 м²,

- број на зграда 4, намена на зградата и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ПП, внатрешна површина 9 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-137/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

149.

Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа и развој на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје за 2019 година бр. 01-1038/3 од 26.12.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 26.12.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-145/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

150.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив и карактеристики на движната ствар	Количина	Инвентарен број	Вредност во денари
Canon Document Reader x10C - A3 колор скенер со автоматски додавач на документи	1	180125	971.250

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на Државното правобранителство на Република Македонија.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија склучува договор со државниот правобранител на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-316/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

151.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ПО ГОДИШНА
СМЕТКА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2017 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“-
П.О. - СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишен извештај по Годишна сметка за период 1.1 – 31.12.2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.-Скопје бр.02-230/2 од 9.3.2018 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 9.3.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7007/1-18	Заменик на претседателот
15 јануари 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Кочо Ангџев, с.р.

152.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВИШОК НА СРЕДСТВА ПО
ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“- П.О.-
СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за распоредување на вишок на средства по Годишната сметка за 2017 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о.- Скопје бр.02-562/3 од 27.6.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.6.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7007/2-18	Заменик на претседателот
15 јануари 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Кочо Ангџев, с.р.

153.

Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА
ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ ЗА
2019 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Годишната програма за работа на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2019 година, донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации во соработка со министерот за информатичко општество и администрација бр.1802-3378/10 од 11.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10207/1 -18	Заменик на претседателот
15 јануари 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Кочо Ангџев, с.р.

154.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.), ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Кавадарци 1 (вон.), Општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
8501	Кавадарци 1(вон.)	Шивечко	позје	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				10062м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11015/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџишев**, с.р.

155.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишна-та програма со финансиски план за 2019 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр.01-1614/1 од 12.12.2018 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 12.12.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11019/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџишев**, с.р.

156.

Врз основа на член 7 став (6) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за определување на висината на надоместокот за работата на претседателот и членовите на Националната комисија за учебници („Службен весник на Република Македонија“ број 56/12), во член 2 во ставот 1 бројот „2200“ се заменува со бројот „3400“, а бројот „6600“ се заменува со бројот „10200“.

Во ставот 2 бројот „1700“ се заменува со бројот „2700“, а бројот „5100“ се заменува со бројот „8100“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11282/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџишев**, с.р.

157.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЗДРУЖЕНИЕ ХОПС - ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Табела 1

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
1	Лаптоп компјутер	ProBook 4530s	Хјулит Пакард	парче	1
2	Куќиште за десктоп компјутер	RJA-C 8805	ЈНЦ	парче	1
3	Монитор	LED 21,5"	Ејсер	парче	1
4	Мобилен телефон	Xperia P	Сони	парче	1
5	Видео камера	D3200	Никон	парче	1

Табела 2

Назив на движната ствар	Карактеристики	Производител	Единица мерка	Количина
Патничко возило	Модел: Hyundai i20 Сила на моторот: 57kW Број на шасија: MALBB51BACM357503 Број на мотор: G4LABM756215 Зафатнина на моторот: 1248 cm ³ Година на производство: 2012 Боја на каросеријата: Црна/20 Регистарска ознака: SK 9574 AB	Хјундаи	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението ХОПС - Опции за здрав живот - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Здружението ХОПС - Опции за здрав живот - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11361/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

158.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ
- ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНА, ЕКОЛОГИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ МЕРЦ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Табела 1

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
1	Лаптоп компјутер	Inspiron i7/1TB/HD8670M 15,6"/BLACK	Дел	парче	1
2	Лаптоп компјутер	Pavilion 13-A110 Convertible i3- 5010U/\$GB/500GB	Хјулит Пакард	парче	1
3	Лаптоп компјутер	Pro One 400G1 19,5"+4GB 1600MHz	Хјулит Пакард	парче	1
4	Проектор	MS 24	Бенкју	парче	1
5	Екран за проектор	Tripod 180x180	Вега	парче	1
6	Надворешен хард диск	Barracuda 3,5" 4TB	Вестерн Дигитал	парче	1
7	Надворешен хард диск	Expansion 500GB USB 3.0	Тошиба	парче	1

Табела 2

Назив на движната ствар	Карактеристики	Производител	Единица мерка	Количина
Патничко возило	Модел: Rapid SB 1.2 TSI Година на производство: 2015 Сила на моторот: 66 kW Зафатнина на моторот: 1197 cm ³ Број на шасија: TMBEA4NH4G4515126 Број на мотор: 849531 Боја на каросерија: 01/Бела Регистарска ознака: SK-6697-SR	Шкода	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Здружението Центар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11361/2-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

159.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3 7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : две парчиња;
- монитори Philips LED 18,5" 193V5LSB2/10, количина: две парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), количина: четири парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Струмица.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкции склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11458/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

160.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- десктоп компјутер Premium 9235 (CPU i3 7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: едно парче;
- монитор Philips LED 18,5" 193V5LSB2/10, количина: едно парче;
- принтер HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: едно парче и
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Битола.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкции склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11459/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

161.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ПРИЛЕП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3 7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: шест парчиња;
- монитори Philips LED 18,5" 193V5LSB2/10, количина: шест парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: три парчиња;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11460/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

162.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3 7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : 44 парчиња;
- монитори Philips LED 18,5" 193V5LSB2/10, количина : 44 парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), количина: 25 парчиња;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче;
- фотокопир HP MFP MLJEnt : едно парче.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11468/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

163.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- телевизиски приемници марка ST-32NE4100, тип на екран ЛЕД, големина на екран инчи 32" (82cm), во количина од 139 парчиња;
- антени собни UHV/VHV во количина од 139 парчиња, соодветни на приемникот и
- метални држачи за телевизиски приемници SENKOR SHT B301 SLIM во количина од 139 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкции склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом Идризово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11475/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

164.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкции му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3 7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : 10 парчиња;
- монитори Philips LED 18,5" 193V5LSB2/10, количина: 10 парчиња;
- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: пет парчиња;
- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправна установа Затвор Охрид.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкции склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Затвор Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11480/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

165.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3 7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : 20 парчиња;

- монитори Philips LED 18,5" 193V5LSB2/10, количина : 20 парчиња;

- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), количина: 13 парчиња;

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено-поправната установа Затвор Скопје.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Затвор Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11485/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

166.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ВЛАДИЛОВЦИ, ОПШТИНА ЧАШКА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Владиловци, Општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
298	Владиловци	Трапје	Нива	6
299-дел	Владиловци	Трапје	Нива	6
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 3442м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11593/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

167.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ РИБНИЧКА СО РЕФ.БР. 7 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ТАЛУШЕ И КО ГРЕКАЈ И НИВИШТЕ, ОПШТИНА МАВРОВО И РОТУШЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска

инфраструктурна градба за МХЕЦ Рибничка со реф.бр.7 и придружни објекти КО Тануше и КО Грекај и Нивиште, Општина Маврово и Ростуше.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5896м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
111/2	Грекај и Нивишта	Село Грекај	пасиште	3
284/3	Грекај и Нивишта	Село Грекај	пасиште	3
130/5-дел	Тануше	Рах	пасиште	2
75/3	Тануше	Рах	пасиште	2
130/9	Тануше	Рах	пасиште	2
127/3	Тануше	Рах	пасиште	3
130/3-дел	Тануше	Рах	пасиште	2
130/4-дел	Тануше	Рах	пасиште	2
130/7	Тануше	Рах	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				61134м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11598/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

168.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ И Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО ОПАЕ, ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, А4-временно сместување и Б2-големи трговски единици КО Опае, Општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 8290 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
810/1	Опае	Шамак	нива	1
810/2	Опае	Шамак	нива	1
810/3	Опае	Шамак	нива	1
813/1-дел	Опае	Шамак	нива	2
813/2-дел	Опае	Шамак	нива	2
813/3	Опае	Шамак	нива	2
811-дел	Опае	Шамак	нива	1
815	Опае	Шамак	пасишта	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				23000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11601/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

169.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ МРАМОРЕЧКА СО РЕФ. БР. 394 КО МРАМОРЕЦ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Мраморечка со реф.Бр.394 КО Мраморец, општина Дебарца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 2781м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2164	Мраморец	Долна Река	пасишта	5
4167-дел	Мраморец	Бачинци	нива	6
3694	Мраморец	Студено	камењар	0
3686	Мраморец	Скачкојца	нива	5
3686	Мраморец	Скачкојца	камењар	0
4158-дел	Мраморец	Студено	нива	6
3685-дел	Мраморец	Скачковци	нива	5
3685-дел	Мраморец	Скачковци	камењар	0
3687	Мраморец	Орачица	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				37471м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11606/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

170.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Бардовци, Општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
130/1	Бардовци	Главичица	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				1513м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11607/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

171.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ИЊЕВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ИЊЕВО-ВОН Г.Р., ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ињево за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Ињево-вон г.р., Општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 119619 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3127	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3128	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3131	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3132	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3134	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3137	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3138	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3139	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3140	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3190	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	5
3191	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3192	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3193	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3194	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3195	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3196	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3197	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3198/1	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	5
3199	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3206	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3207/2	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3287	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3289	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3290	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3291	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3294	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3295	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3297	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5

3300	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3301	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3302	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3303	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3304	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3305	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3306/1	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3306/3	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3307/1	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3307/2	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3308	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3309	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3310	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3311	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3312	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3313	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	5
3314	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	5
3315/1	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	пасиште	5
3316	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3317	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	4
3318	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	3
3319	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	5
3320	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3321	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3322	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	нива	5
3324	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3337	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3338	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	инт.лозје	3
3339/1	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
3340/1	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3340/2	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
3339/2	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	5
2103	Ињево-вон г.р.	Падарница	нива	4
2015	Ињево-вон г.р.	Стара црква	пасиште	3
2016	Ињево-вон г.р.	Стара црква	нива	4
2017	Ињево-вон г.р.	Стара чешма	нива	4
2110	Ињево-вон г.р.	Падарница	нива	4
2821/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	вештачки неплодни земјишта	0
2821/3	Ињево-вон г.р.	Смолница	вештачки неплодни земјишта	0
2825	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
2867	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
2868	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
2870/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
2871	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
2872/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
2847	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
3749/3	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
3749/4	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
3750/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3751	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3752	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3753	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5

3754	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3755	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
2845/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
3756	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3759	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	6
3760	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	6
3761	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	6
3762	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3763	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3764	Ињево-вон г.р.	Бобовец	нива	5
3765/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3767	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3768/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3769	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3770	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
3771	Ињево-вон г.р.	Смолница	лозје	4
3779/2	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
3780/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
3780/3	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	4
4093	Ињево-вон г.р.	Јанко	нива	4
4094	Ињево-вон г.р.	Јанко	нива	4
4132	Ињево-вон г.р.	Джаферовец	нива	5
4133	Ињево-вон г.р.	Джаферовец	нива	4
4137	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
4143/1	Ињево-вон г.р.	Смолница	нива	5
520	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	4
519	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
516	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
514	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
510	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
509	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
507	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
505/2	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
505/1	Ињево-вон г.р.	Цуцов Рид	нива	5
3306	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	лозје	4
3307	Ињево-вон г.р.	Клинчови чаири	ливада	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 990000м²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11608/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

172.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ, КО КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Куманово, Општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 9858м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
26582/7	Куманово	Сари меше	лозе	2
26582/8	Куманово	Сари меше	лозе	2
26600/1	Куманово	Сари меше	нива	4
26582/4	Куманово	Сари меше	лозе	2
26582/1	Куманово	Сари меше	лозе	2
26600/8	Куманово	Сари меше	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				16900м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11611/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

173.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО РАКОТИНЦИ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-Домување во станбени куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 10074м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
467/2	Ракотинци	Црвена прст	Лозје	4
469/5	Ракотинци	Црвена прст	Лозје	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				10611м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11613/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

174.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2019 година на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје, бр.12-1067/1 од 21.12.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.12.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11633/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

175.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА
– СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Кол.
1.	Пумпа за механичка поддршка на работата на лева срцева комора (ЛВАД) со неопходен потрошен материјал:		Медтроник Трејдинг БВ	сет	1
	Центрифугална пумпа за механичка поддршка на лева срцева комора со импелер со магнетна хидродинамска суспензија	HVAD Pump Implant Kit HW35365	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Стерилен хируршки прибор за имплантација на центрифугалната пумпа за механичка поддршка на лева срцева комора	HVAD Pump Surgical Tools T000018	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Стерилен излезен графт	HVAD Pump Outflow Graft 1491471	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Стерилен продолжен кабел	Driveline Extension Cable D000028	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Уред за контрола со екран за следење на параметри на центрифугалната пумпа	HeartWare Controller CON402119	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Уред за контрола со екран за следење на параметри на центрифугалната пумпа	HeartWare Controller CON402126	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Адаптер за користење и контрола на работа на уредот во автомобил	HeartWare Controller DC Adapter CDC205572	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Полнач за батерии	HeartWare Battery Charger BCH001706	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Батерија соодветна за системот	HeartWare Battery BAT650098	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Батерија соодветна за системот	HeartWare Battery BAT650177	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Батерија соодветна за системот	HeartWare Battery BAT650180	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Батерија соодветна за системот	HeartWare Battery BAT650197	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Торба за на рамо за носење на уредот за контрола и на батериите	HeartWare Shoulder Pack 1508170	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
	Торба за заштита на уредот при туширање на пациентот	HeartWare Shower Bag 1489312	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1
2.	Монитор за следење на работа на центрифугалната пумпа за механичка поддршка на лева срцева комора за редовни и периодични контроли	HeartWare Monitor MON200476	Медтроник Трејдинг БВ	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11127/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

176.

Врз основа на член 65 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2019 година, бр.0501-1121/3 од 25.12.2018 година, донесен од Управниот одбор на оваа Агенција, на седницата одржана на 25.12.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11163/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

177.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2019 година бр.05-18/13 од 9.1.2019 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана на 9.1.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11183/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

178.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ – САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ И ПРОЕКТОТ – КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Член 1

Во Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот - Самовработување со кредитирање и проектот – Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/18), во членот 1 во точката 3 зборовите: „Даниел Јосифовски“ се заменуваат со зборовите: „Маја Дамјановска Момироска“, а зборовите: „Дане Јосифовски“ се заменуваат со зборовите: „Даниел Јосифовски“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11199/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

179.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/106/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма за 2019 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-2227/1-2/2, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 24.12.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11115/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

180.

Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 41/14, 61/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА
2019 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот за нивното користење, видот и обемот на основните геолошки истражувања за 2019 година.

II

Средствата за финансирање на позициите предвидени во оваа програма се во износ од 3.580.000 (три милиони петстотини осумдесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел - 10001, програма 2, потпрограма 21 - Геолошки завод, од кои 2.500.000 (два милиони и петстотини илјади) денари од категорија 48 - капитални расходи, ставка 485 - вложувања и нефинансиски средства и 1.080.000 (еден милион и осумдесет илјади) денари од категорија 42 - стоки и услуги, ставка 425 - договорни услуги.

III

Средствата по предложените проекти кои се предмет на реализација со оваа програма се со цел обезбедување на основните геолошки - хидрогеолошки карти

и податоци за геолошко - хидрогеолошкиот состав и структура на земјината кора и ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Вид позиција	Износ (денари)
1.	Изработка на Основна хидрогеолошка карта во размер 1 : 100 000, лист Качаник (II фаза на реализација)	2.500.000
2.	Стручна оцена (ревизија) на Проектот за натамошни активности за реализација на ОГК-2 на целата територија на Република Македонија, со акционен план и формирање на листовите/секциите во размер 1:50 000	60.000
3.	Стручна оцена (ревизија) на дигитални основни геофизички (гравиметриски и геомагнетни) карти на Република Македонија и толкувачи (IV фаза)	300.000
4.	Стручна оцена (ревизија) на Основна хидрогеолошка карта на Република Македонија (ОХГК) 1:100 000 и Толкувач за лист Охрид-Подградец	300.000
5.	Стручна оцена (ревизија) на Основната хидрогеолошка карта на Република Македонија (ОХГК) 1: 100 000 и Толкувачот за лист Гостивар	300.000
6.	Стручна оцена (ревизија) на проектите за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и соседните држави, и тоа: - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Србија (прва фаза) - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Косово (прва фаза) - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Албанија (прва фаза) - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Бугарија (прва фаза)	120.000
ВКУПНО:		3.580.000

IV

Реализацијата на проектот под реден број 1 од делот III на оваа програма ќе се врши врз основа на склучен договор со изведувач кој ќе се избере по објавување на јавен повик и спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги. Со најповолниот понудувач Геолошки завод на Република Македонија ќе склучи договор за јавна набавка.

Стручната оцена (ревизија) на позициите под реден број 2, 3, 4, 5 и 6 од делот III на оваа програма ќе ја врши Комисија за ревизија на геолошката документација, формирана согласно член 34 од Законот за минерални сировини.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10948/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

181.

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2019
ГОДИНА**

I

Со оваа програма се спроведува внесување на сорти на земјоделски растенија во националната сортна листа, контрола над производството на сертифициран

семенски и саден материјал, чување на семенски и саден материјал, имплементација на подзаконски акти од областа на семенски и саден материјал и нивно изготвување и усогласување со ЕУ законодавството.

II

Средствата од оваа програма во износ од

Намена	денари
Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Раздел 14001, Програма 5, Потпрограма 52, Категорија 46 - Субвенции и трансфери, Ставка 464 - Разни трансфери	1.000.000,00

III

Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе се користат за:

Намена	денари
1. Финансиска поддршка за внесување на сорти на земјоделски растенија во националната сортна листа	140.000,00
2. Финансиски средства за постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе	180.000,00
3. Финансиски средства за функционирање на ген банки	200.000,00
4. Финансиска поддршка за усогласување и имплементација од областа на семенски и саден материјал	30.000,00
5. Неподмирени обврски на Управата за семе и саден материјал за извршена постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе од 2018 година	450.000,00
ВКУПНО	1.000.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 140.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Испитување на сорти од разни видови на земјоделски растенија на отворено поле и заштитен простор	80.000,00
- Надоместок за работата на Комисијата за национална сортна листа	30.000,00
- Статистичка обработка на добиените резултати од испитувања на сортите	30.000,00
Вкупно	140.000,00

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 180.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Организирање на постконтрола во опитни полиња на репрезентативен примерок од партии на семе, вклучувајќи и увезени партии на семе	180.000,00
Вкупно	180.000,00

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Чување и одржување на семенски и саден материјал во ген банка	200.000,00
Вкупно	200.000,00

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 30.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Студиски посети во странство за поблиско запознавање со проблематика од областа на семенски и саден материјал	30.000,00
Вкупно	30.000,00

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од 450.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Неподмирени обврски за извршена постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе од 2018 година	450.000,00
Вкупно	450.000,00

V

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Исплатата на средствата од оваа програма се врши врз основа на:

а) договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за намените од дел IV став (1) алинеи 1 и 3, ставови (2), (3) и (5) од оваа програма;

б) решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за намените од дел IV став (1) алинеја 2 и став (4) од оваа програма.

Средствата од дел IV став (4) ќе бидат реализирани за студиски посети за поблиско запознавање со проблематика од областа на семенски и саден материјал и тоа:

- Постапки за сертификација и постконтрола на семенски и саден материјал на земјоделски растенија и
- Постапки и методи за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста (DUS – тест) на сорти кај земјоделските растенија и чување на семенски и саден материјал.

VI

Средствата од оваа програма се неповратни.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11609/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Анѓушев**, с.р.

182.

Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО
И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ
ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2019
ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат со средствата од Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), извршителите на работата, изворот и износот на средствата, како и начинот на користење на средствата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2019 година.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се предвидени средства во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во износ од 6.000.000 денари и тоа за:

ВИДНА МЕРКА	КРИТЕРИУМ И ВИСИНА НА ПОДДРШКА	ВКУПНО ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА
Финансиска поддршка за развој и унапредување на ловството		
Исполнување на обврските на Владата на Република Македонија за управување на државните ловишта Лешница, Полаки, Јасен и Јасен I		
А. Финансирање на трошоци за храна на дивечот	Критериум: - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> Висина на поддршка: <i>50% од трошоците</i>	6.000.000,00
Б. Финансирање на трошоци за изградба на ловнотехнички објекти (хранилишта, солишта, понилишта и др.).	Критериум: - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> Висина на поддршка: <i>50% од трошоците</i>	
ВКУПНО:		6.000.000,00

III

Финансиските средства од оваа програма ги користат управувачите со дивечот во државните ловишта.

IV

Исплатата на средства се врши согласно договорот за управување со дивечот во државното ловиште потпишан помеѓу Владата на Република Македонија и управувачите на државните ловишта.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11614/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

183.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО
И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2019 ГОДИНА**

I

Средствата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година во вкупен износ од 90.000.000,00 денари, се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) раздел 14004 – Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст Агенцијата), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 40.000.000,00 денари, ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	13.000.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	49.000.000,00
3.	Техничка помош	500.000,00
4.	Пилот - проекти	2.000.000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	500.000,00
6.	Нереализирани обврски по однос на склучени договори и поднесени барања за исплата на средства од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 и 2018 година	25.000.000,00
	Вкупно	90.000.000,00

II

(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во рибарството во вкупен износ од 13.000.000,00 ќе се користат за реализација на следните активности:

1.	Финансиска поддршка во рибарството		
	Мерка	Опис	Средства
1.1.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни подрачја	100% од прифатливи трошоци	7.500.000,00
	- Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка		6.000.000,00
	- Дојранско Езеро со подмладок од крап		750.000,00
	- Преспанско Езеро со подмладок од крап		750.000,00
1.2.	Финансиска поддршка за порибување на води без концесионер и риболовни зони	100% од вредноста на набавениот подмладок	500.000,00
	- води без концесионер со подмладок од пастрмка и крап		300.000,00
	- риболовни зони		200.000,00
1.3.	Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, надомест за услуга за користење на постоечки пунктови	100% од вредноста на инвестицијата или од надоместот за услугата	1.000.000,00
1.4.	Финансиска поддршка за рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал	100% од прифатливи /одобрени трошоци	1.500.000,00
1.5.	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба на Дојранското Езеро	100% од прифатливи /одобрени трошоци	1.000.000,00
1.6.	Дополнителна заштита на рибите во риболовните води	100% од прифатливи трошоци	1.500.000,00
	Вкупно		13.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 1.1. од овој дел се наменети за надомест на прифатливи трошоци за изведување на активностите за вештачки мрест и порибување на риболовните подрачја предвидени во Програмата за изведување вештачки мрест и порибување изработена од регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(3) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел се наменети за обезбедување на порибителен материјал и порибување на риболовните зони, како и за надомест на трошоци за обезбедување на порибителен материјал и порибување на риболовни зони и риболовни води без концесионер.

(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел се наменети за инвестиции во изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови кои се во приватна сопственост. Средствата за изградба на нови и реконструкција на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на:

- изработка или промена на урбанистички проект за определување на локација за изградба на риболовен пункт;
- изработка на проект за изградба на риболовен пункт;
- набавка на материјали за изградба и
- изведување на изградба на риболовен пункт.

Средствата за адаптација на постоечки риболовни пунктови (сопствени или сопственост на други правни или физички лица), а се наменети за инвестиции кои се однесуваат на подобрување на условите за истовар, манипулација, складирање и продажба на рибите од риболовниот пункт и тоа:

- обезбедување на довод на вода и електрична енергија;
- набавка на опрема за поправки и одржување на опремата во пунктот и риболовна опрема;
- опремување со компјутери за водење на евиденции;
- подобрување на работните и сигурносните услови и
- складирање и третман на отпадот.

Средствата за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се наменети за користење на пунктови кои се во сопственост на други правни или физички лица, а концесионерите ги користат за вршење стопански риболов.

(5) Средствата од став (1) потточка 1.4. од овој дел се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал во регистрираните репроцентри и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- изградба и обновување на рибни базени - градежни работи;

- обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи;

- обновување и опремување на рибни базени;

- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и друга потребна опрема);

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и /или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледувашишта, растилишта и младичници;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;

- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);

- набавка на опрема за транспорт на жива риба;

- набавка на опрема за аерирање на вода;

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер;

- набавка и инсталирање на опрема за следење на хемиски карактеристики на вода;

- набавка на агрегат за струја и

- набавка на пумпи за вода на течни горива.

(6) Средствата од став (1) потточка 1.5. од овој дел се наменети за изградба на нови или обновување на постоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојранското Езеро и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и

- изведба на работите.

(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се наменети за надомест на прифатливи трошоци за дополнителна физичка заштита на рибите која се врши во време на природен мрест на рибите утврден во риболовната основа и донесеното решение за забрана на риболов по одделни риболовни води за периодот од 1 ноември 2018 година до 30 септември 2019 година.

(8) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел ќе се користат за надомест на направени трошоци и тоа за:

- услуги од трети лица (рибочувари) за физичка заштита на рибите во висина не повеќе од просечна месечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице;

- набавено гориво за пловни објекти во сопственост на концесионерот или даден на користење на концесионерот;

- набавено гориво за возила во сопственост или дадени на користење на концесионерот и

- изнајмување на пловни објекти од трети лица.

(9) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел по корисник во зависност од условите на теренот и големината на риболовната вода, не треба да го надминат износот од:

- 30.000,00 денари - за заштита на риболовните ревири и рекреативни зони;

- 150.000,00 денари - за заштита на риболовни зони и

- 400.000,00 денари - за заштита на риболовни подрачја.

(10) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.1., 1.2. и 1.4. од овој дел се субјекти - регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови се единиците на локални самоуправи за реализирање на предвидениот предмет на работа или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни понудувачи за реализирање на предвидената активност), а корисници на средствата за надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се концесионерите на рибите.

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.5. од овој дел се единиците на локална самоуправа или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранското Езеро.

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од риболовните води. Еден концесионер може да користи средства само за еден одреден период на природен мрест и забрана за риболов.

III

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во аквакултурата во вкупен износ 49.000.000,00 денари ќе се користат за:

2. Финансиска поддршка во аквакултурата			
	Мерки	Опис	Средства
2.1.	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	15.000.000,00
2.2.	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот или сопствен подмладок	34.000.000,00
	Вкупно		49.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции во аквакултурата се наменети за:

- изградба на нови капацитети за аквакултура,

- проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура;
- изградба на нови капацитети за преработка на рибите и

- набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите.

(3) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за аквакултура, како и за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура (базени, кади) матични базени, одгледувалишта и гоилишта;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на кафези за кафезно одгледување на риба;

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување;

- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници;

- набавка на опрема за складирање на риба во свежа состојба односно опрема за замрзнување на рибите опремено со систем за испуштање на јаглерод диоксид или течен азот или фрижидери;

- набавка на ледомати;

- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);

- набавка на опрема за транспорт на свежа риба;

- набавка на опрема за автоматско или полу автоматско сортирање на риба;

- апарати за додавање на течен кислород во водата;

- товарно возило со кабина и отворен товарен простор со носивост до 3000 kg;

- товарно моторно возило за транспорт на жива риба со носивост до 10 000 kg;

- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на кислород во гасна состојба или течен кислород - распрскувачи, манометри, челични боци за складирање на кислородот или (специјализирано комплетно опремено возило за транспорт на жива риба);

- специјализирани товарни возила опремени со систем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и носивост до 3000 kg;

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 6 m и ширина до 2.5 m, со јачина мотор до 9 киловати;

- набавка на опрема за пратење на хемиските карактеристики на водата (присуство на растворен кислород, јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, рН и др.);

- набавка на агрегат за струја до 50 kw и

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер.

(4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за преработка на рибите можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за подигнување нови преработувачки капацитети не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на елементи за конструкција.

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на риба можат да бидат наменети за:

- прием и чистење на рибата,

- обескостување и филетирање,

- димење (топло и/или ладно) на рибата,

- пакување и вакумирање на риба,

- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и готовиот производ и

- оперативни трошоци за инсталирање на опрема вклучително и софтвер.

(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине износот од 3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции од 7.000.000,00 денари независно од вкупната вредност на инвестицијата.

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на реализирани инвестиции можат да се зголемат во следниве случаи:

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство,

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје и

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост на денот на поднесување или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје.

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се наменети за набавка или сопствено произведен порибителен материјал за насадување на рибниците во периодот од 1 февруари до 30 мај и од 1 јули до 30 септември 2019 година.

(9) Висината на вредноста на поддршката од став (1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен или сопствен подмладок ја утврдува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст Министерството) без разлика на набавната (фактурната) вредност на подмладокот и изнесува не повеќе од 40% од пазарната цена на подмладокот.

(10) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се исплаќаат скалесто и тоа:

- за купен или сопствен подмладок до 2.500 кг – 100% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;
- за купен или сопствен подмладок од 2500 кг до 5000 – 75% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;
- за купен или сопствен подмладок од 5000 кг до 7500 – 50% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;
- за купен или сопствен подмладок над 7500 – 25% од вредноста на утврдената цена на подмладокот.

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел, наменети за изградба на нови капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат капацитет за аквакултура, или поседуваат дозвола за користење на вода за поставување на кафези во зоните предвидени за аквакултура.

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел наменети за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството.

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел наменети за изградба на нови капацитети за преработка на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат преработувачки капацитет.

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел наменети за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат или користат објект наменет за преработка на риби.

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2018 - декември 2019 година од видот риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено насадување на рибникот како и субјекти запишани во Регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството кои имаат купено подмладок од субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет и кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2018 - декември 2019 година.

IV

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за техничка помош во износ 500.000, 00 денари, ќе се користат за активности за размена на информации и зголемување на соработката во областа на рибарството и аквакултурата, како и за информации на корисниците на средствата во врска со реализација мерките од оваа програма.

(2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е Министерството за надомест на трошоци за спроведување на активностите поврзани со размена на информации и зголемување на соработката во областа на рибарството и аквакултурата, како и за информација на корисниците во врска со реализација мерките од оваа програма.

V

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари за развојни, истражувачки и апликативни пилот проекти особено се наменети за:

- зголемување на производството на риба,
- заштита на рибите и животната средина,
- развој на риболовниот туризам и
- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и производи од риби.

(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти од став (1) од овој дел по поединечен корисник не може да го надмине износот од 400.000,00 денари назависно од вкупниот износ на проектот.

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој дел се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации на производителите, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура.

(4) Доколку истражувачките и апликативните пилот проекти од став (1) од овој дел ги реализираат рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација.

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од средствата од став (1) на овој дел задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.

VI

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за Развој на нови пазари и промотивни кампањи во износ од 500.000,00 денари ќе се користат за спроведување на национални и/или меѓународни промотивни кампањи за производи од рибарство и аквакултура преку организација и/или учество на национални и меѓународни манифестации и саеми, како и за учество на меѓународни натпревари.

(2) Корисници на средствата од ставот (1) на овој дел се рибарски и риболовни здруженија, овластени установи од областа на рибарството и други научни и/или образовни установи и организации на производители запишани во Регистарот на организации на производители кој се води во Министерството за реализација на активности.

VII

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се наменети за исплата на нереализирани обврски по однос на склучени договори и поднесени барања за исплата на средства од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 и 2018 година во износ од 25.000.000,00 денари.

VIII

(1) Барањата за склучување на договори за порибување на риболовни подрачја и за порибување на води без концесионер и риболовни зони од дел II потточка 1.1. и 1.2. од оваа програма се доставуваат до Министерството најдоцна до 30 април 2019 година. Кон барањето за склучување договор од дел II потточка 1.1. од оваа програма се доставува и Програмата за изведување вештачки мрест и порибување од дел II став (2) од оваа програма.

(2) Барањата за користење средства од дел II потточка 1.1. и 1.2., дел V став (1) и дел VI став (1) од оваа програма се поднесуваат до Министерството најдоцна до 10 декември 2019 година.

(3) Барањата за користење на средства од дел II потточка 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., и дел III став (1) од оваа програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик.

IX

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 1.1. од оваа програма се врши по фази по доставено известување од Министерството до Агенцијата на барање поднесено од регистрираниот репроцентар. Фазите се утврдени во Договор за изведување вештачки мрест и порибување кој Министерството го склучува со регистриран репроцентар. Средствата предвидени за првата фаза не треба да надминат 30% од вкупните средства и се исплаќаат авансно со потпишување на Договорот за изведување вештачки мрест и порибување, кој министерството го доставува до Агенцијата во прилог на известувањето. Средствата предвидени за втората фаза се исплаќаат по нејзина реализација. Во прилог на барањето за исплата на втората фаза регистрираниот репроцентар доставува извештај за реализација и изјава за наменско искористување на средствата од првата и втората фаза, записник од државниот инспектор за земјоделство, Сертификат за здравствена состојба на животните, издаден од ветеринарното друштво и записник за извршена контрола на здравствената состојба на подмладокот од официјален ветеринар. Известувањето за реализација на втората фаза Министерството го доставува до Агенцијата со потребните документи од доставеното барање.

(2) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. од оваа програма се врши по извршено порибување. Министерството склучува договор за обезбедување на порибителен материјал и изведување на порибување со регистриран репроцентар. За исплата на средствата Министерството доставува известување до Агенцијата во чиј прилог е извештај за реализација на порибувањето и записник од Државниот инспекторат за земјоделство, Сертификат за здравствена состојба на животните, издаден од ветеринарното друштво и записник за извршена контрола на здравствената состојба на подмладокот од официјален ветеринар кои регистрираниот репроцентар ги доставува до Министерството во прилог на барањето за исплата.

(3) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.3., 1.4., и 1.5. и дел III потточка 2.1. од оваа програма се реализира врз основа на одобрени барања за исплата по

објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6. и дел III точка 2 потточка 2.2. од оваа програма се врши врз основа на доставено барање со потребна документација по објавен јавен повик од Агенцијата. Во јавниот повик Агенцијата го утврдува рокот за поднесување на барањата и ја утврдува и објавува потребната документација која се приложува кон барањата за користење на средствата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(5) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6 од оваа програма се врши по одобрени барања за исплата и тоа:

- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 ноември 2018 до 20 март 2019 година и
- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 април до 15 јули 2019 година.

(6) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.2. од оваа програма за насадување на рибниците со подмладок се врши по одобрени барања за исплата и тоа:

- за насадување на рибниците во периодот од 1 февруари до 31 мај и
- за насадување на рибниците во периодот од 1 јули до 30 септември.

(7) Исплатата на средствата од дел IV од оваа програма се врши врз основа на известување за исплата за реализирање на активности од Министерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 20 декември 2019 година.

(8) Исплатата на средствата од дел V и дел VI од оваа програма се врши врз основа на известување за исплата по предходно спроведен јавен повик од Министерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 20 декември 2019 година.

(9) Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2. и дел V од оваа програма се определува во зависност од планираната количина порибителен материјал наменет за порибување и во зависност од техничките потреби за реализација на пилот проектот.

(10) За барањата за користење на средства кои се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик, контролите на лице место ги врши Агенцијата.

X

Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро сметки на бателите најдоцна до 30 јуни 2020 година.

XI

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

XII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11617/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

184.

Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 10/15, 129/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2019 ГОДИНА

I

Со оваа програма се спроведува мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство.

II

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 800.000 денари се утврдени во Раздел 140.01 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 Заштита на растенија и семе и саден материјал, Подпрограма 51 Заштита на растенијата, ставка 46, Субвенции и трансфери, подставка 464 Разни трансфери, сметка 637.

III

Мониторингот на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуите од производи за заштита во примарните земјоделски производи од растително потекло се спроведува на следните параметри:

1. Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата кој опфаќа:

- употреба на активни компоненти во процесот на производство и преработка на производи за заштита на растенијата.

2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата, а со цел утврдување на неправилности кои опфаќа:

- испитување на сообразноста на декларираната количина на активна компонента во соодветниот производ за заштита на растенијата.

3. Мониторинг на употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин кој опфаќа:

- проверка на присуство на резидуи од производи за заштита на растенија кои се користени за заштита на примарните земјоделски производи од растително потекло.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани согласно оваа програма изнесува 147 мостри.

IV

Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата во висина од 16.204,60 денари, се спроведува согласно следниот план:

активна супстанца	вкупен број на мостри	временски период за реализација на активноста	количество на мостра од секој производ кој ќе се земе
производи за заштита на растенија	4	континуирано	во оригинална амблажа
ВКУПНО	4		

V

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата, а со цел утврдување на неправилности во промет на големо и мало и на граничен премин во висина од 179.420,40 денари се спроведува согласно следниот план:

ред. бр	активна компонента	вкупен број на моистри	Вкупна цена на чинење во денари (единечна цена од анализа по активна супстанца е 6.645,20)
1	Pyrimethanil	1	6.645,20
2	Acetamiprid	1	6.645,20
3	Phenbuconazole	1	6.645,20
4	Captan	1	6.645,20
5	Chlorothalonil	1	6.645,20
6	Zeta-cypermethrin	1	6.645,20
7	Cymoxanil	1	6.645,20
8	Glyphosate	1	6.645,20
9	Difenoconazole	1	6.645,20
10	Dimethoate	1	6.645,20
11	Dithianon	1	6.645,20
12	Cypermethrin	1	6.645,20
13	Mancozeb	1	6.645,20
14	Metalaxyl	1	6.645,20
15	Metrafenon	1	6.645,20
16	Methiocarb	1	6.645,20
17	Myclobutanil	1	6.645,20
18	Penconazole	1	6.645,20
19	Pendimethalin	1	6.645,20
20	Azoxystrobin	1	6.645,20
21	Chlorpyrifos	1	6.645,20
22	Propamocarb	1	6.645,20
23	Propiconazole	1	6.645,20
24	Linuron	1	6.645,20
25	Folpet	1	6.645,20
вкупно		25	166.130,00
ред. бр	Релевантна нечистотија во производи за заштита на растенијата	вкупен број на моистри	Вкупна цена на чинење во денари (единечна цена од анализа е 6.645,20)
1	Etylen thyourea во Mancozeb 25	2	13.290,40
вкупно		2	13.290,40

VI

Мониторинг на правилна употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин и утврдување на површините со најголем ризик во однос на правилна употреба на производи за заштита на растенија во висина од 604.375,00 денари, се спроведува согласно следниот план:

Растение или растителен производ	Број на мостри	Временски период на реализација на активноста	Количина на примерок	Реон на земање на мостри	Вкупна цена на чинење (единечна цена за анализа е 4.835,00 денари)
ЗЕЛЕНЧУК					
домати	24	март - ноември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Гевгелија Валандово Струмица Кочани и Штип	116.040,00
пиперки	10	март - ноември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Гевгелија Валандово Струмица и Прилеп	48.350,00
краставици	15	март - ноември	најмалку 5 единици (плодови) не помалку од 2 кг	Струмица Гевгелија Валандово, Кочани и Штип	72.525,00
зелена салата	5	февруари - ноември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Струмица Гевгелија Валандово Скопје и Кочани	24.175,00
зелка	5	февруари – ноември	најмалку 5 единици (плодови) не помалку од 2 кг	Струмица, Скопје Тетово Велес, Гевгелија, Штип и Валандово	24.175,00
лубеница/диња	5	јули - септември	најмалку 5 единици (плодови)	Гевгелија, Валандово, Струмица и Скопје	24.175,00
млад кромид	3	јуни - јули	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Струмица, Кочани и Гевгелија	14.505,00
ОВОШЈЕ					
грозје	15	јули- октомври	најмалку 5 единици (гроздови) не помалку од 2 кг	Кавадарци, Неготино, Велес, Скопје, Струмица, Гевгелија, Валандово и Штип	72.525,00
јаболка	24	септември-октомври	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Тетово, Ресен, Охрид, Струмица, Гевгелија, Скопје, Струга	116.040,00
пракса	9	јуни-септември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Росоман Кавадарци, Неготино Скопје, Струмица, Гевгелија, Валандово	43.515,00
цреша/вишна	5	мај - јули	1кг	Охрид, Ресен, Струга	24.175,00
сливи	5	август - септември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Скопје, Берово, Делчево Струмица, Гевгелија и Валандово	24.175,00
вкупно	125				604.375,00

VII

Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата опфаќа земање на мостри кај производителот при самото производство и преработка на производот за заштита на растенијата непосредно пред полнењето на производот.

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата, а со цел утврдување на неправилности опфаќа земање на мостри при увоз и во објектите каде што се врши пласирање на пазар на големо и мало на производи за заштита на растенијата.

Мониторинг на употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин опфаќа земање на примероци на отворено поле или заштитени простори.

VIII

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа ја координира реализацијата на оваа програма. Надлежни институции за реализација на активностите од деловите IV, V и VI од оваа програма се Државниот инспекторат за земјоделство и Државната фитосанитарна лабораторија. Лабораториските анализи ги спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, а мострите ги земаат инспекторите од Државниот инспекторат за земјоделство.

IX

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма ќе се исплатат врз основа на решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно доставен извештај за спроведените активности.

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11619/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

185.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ
ЗА 2019 ГОДИНА**

I

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), Раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, се утврдува изворот и износот на средствата, видот и обемот на работите и мерките кои ќе се финансираат, извршителите на работите, како и начинот на користење на средствата за извршени работи во 2019 година.

II

За извршување на работите и мерките од дел I на оваа програма, се утврдува изворот и износот на средствата и тоа од:

Ред. број	Извор	Износ (денари)
1.	Буџет на Република Македонија	11.200.000,00
Вкупно:		11.200.000,00

III

Средствата од делот II на оваа програма во износ од 11.200.000,00 денари ќе се користат за следните работи/мерки:

Ред. бр.	Вид на работа / мерка	Извршител	Количина и единечна мерка	Цена по единечна мерка (денари)	Износ (денари)
1.	Пошумување на голини и ерозивни земјишта во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	14,00 ха	85.000,00	1.190.000,00
2.	Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници				
2.1	Превентивна заштита на шумите и шумските култури преку организирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП служба)	Шумарски факултет - Скопје	/	/	800.000,00
2.2	Следење на здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република Македонија	Шумарски факултет – Скопје	/	/	200.000,00
2.3	Заштита на костеновите шуми од болести (рак на костенот)	Шумарски факултет - Скопје	/	/	610.000,00
3.	Неизмирени обврски за пошумување на голини и ерозивни земјишта по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2011 година	ЈП „Македонски шуми“			8.400.000,00
Вкупно:					11.200.000,00

Пошумување на голини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 од табелата, ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50 ха.

За реализација на мерката од точка 1 од табелата, извршителите на работите доставуваат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство оперативна - стручна програма, во која се наведуваат основните податоци за локалитетот и подетални податоци за обемот и видот на работата, техниката, времето на реализација на работите и други важни податоци.

Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници од точка 2 потточка 2.1 и 2.2 од табелата, ќе се врши со превентивна заштита на шумите и шумските култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски простори, организирана преку Извештајно дијагнозно прогнозната служба (ИДП служба) за шумите во Република Македонија и преку следење на состојбата на шумите на биоиндикаторските точки поставени на 16-километарска мрежа на територијата на Република Македонија. Шумарскиот факултет – Скопје, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Македонија за 2018 година, со предлог мерки и Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република Македонија за 2018 година.

Заштитата на костеновите шуми од болести (рак на костенот) од точка 2 потточка 2.3 од табелата, ќе се врши со соодветно третирање на болеста-рак на питомиот костен на Скопска Црна Гора на костеновите популации околу с.Љуботен. За таа цел Шумарскиот факултет-Скопје ќе достави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство стручно-оперативна програма за спроведување на мерката, а по извршената работа, ќе достави извештај за соодветното третирање на болеста на питомиот костен, со препораки за понатамошно делување.

Исплатата на средствата за неизмирени обврски за пошумување на голини и ерозивни земјишта по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2011 година од точка 3 од табелата, ќе се изврши, согласно Договорот склучен помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЈП „Македонски шуми“.

IV

Исплата на средствата за реализација на работите од дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите на работите.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11620/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

186.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18) и член 9-б од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА ВО 2019 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот на нивното користење за функционирање на фитосанитарната политика во 2019 година.

II

Средствата за реализација на оваа програма се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2019 година во износ од 10.800.000,00 денари и тоа од следниве извори:

1. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 14001-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на растенија и семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставка 46 - Субвенции и трансфери, подставка 464 - Разни трансфери, сметка 637	5.800.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 14001-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 - Заштита на растенија и семе и саден материјал, Потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставка 46 - Субвенции и трансфери, подставка 464 - Разни трансфери, сметка 631	5.000.000,00

III

Средствата во вкупен износ од 5.800.000,00 денари утврдени во дел II точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

Намена денари	
1. Фитосанитарен мониторинг за 2019 година	2.145.350,00
2. Потребни за Државниот инспекторат за земјоделство за спроведување на мониторинг програми (обезбедување на опрема и технички материјали за вршење на здравствени прегледи и земање на примероци за лабораториска анализа) и тековна реализација на системот на пасоши на растенија.	1.500.000,00
3. Активности поврзани со: - спроведување на фитосанитарни мерки за сузбивање на штетни организми на земјоделските и шумски растителни видови; - известување, дијагностицирање и прогнозирање на статусот со штетни организми и преземање на мерки за управување со кризи во случај на појава на истите и - набавка на техничка опрема за печатење на пасоши на растенија и печатење на пасоши на растенија.	2.154.650,00
Вкупно	5.800.000,00

IV

Средствата во вкупен износ од 5.000.000,00 денари утврдени во дел II точка 2 од оваа програма ќе се користат за:

Намена денари	
1. Активности кои произлегуваат од законската регулатива од областа на фитосанитарната политика, активности кои се однесуваат на следење, прогноза и дијагноза на штетни организми, воспоставување на фитосанитарниот информативен систем, обука на засегнатите страни во системот за пасоши на растенија и негова тековна реализација и неподмирени обврски за 2018 година од Програмата за фитосанитарната политика во 2018 година	5.000.000,00
Вкупно	5.000.000,00

V

Средствата во вкупен износ од 2.145.350,00 денари утврдени во дел III точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

Намена денари	
1. Фитосанитарен мониторинг за семенски и меркантилен компир	142.000,00
2. Фитосанитарен мониторинг за овошни видови и винова лоза	1.635.750,00
3. Фитосанитарен мониторинг за градинарски култури на отворено и во затворен простор	342.800,00
4. Фитосанитарен мониторинг за тутун	24.800,00
Вкупно	2.145.350,00

VI

Средствата во вкупен износ од 142.000,00 денари утврдени во дел V точка 1 од оваа програма фитосанитарен мониторинг за семенски и меркантилен компир ќе се користат за:

Семенски и меркантилен компир					
Штетен организам	Цена на единична анализа (во денари)	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на испитани штетни организми	Вид на земен примерок	Трошок за извршена анализа
<i>Ralstonia solanacearum</i>	850	80	40	кртоли и вода	34.000,00
<i>Clavibacter michiganensis ssp. sepe-donicus</i>	850	80	40	кртоли	34.000,00
<i>Synchytrium endobioticum</i>	500	80	40	кртоли, цели растенија или почва	20.000,00
<i>Globodera pallida</i>	490	80	40	почва	19.600,00
<i>Globodera rostochiensis</i>	490	80	40	почва	19.600,00
<i>Phthorimaea operculella</i>	370	40	20	кртоли, цели растенија	7.400,00
<i>Epitrix (cucumeris, papa, su bscripta, tuberts)</i>	370	40	20	кртоли, цели растенија, или почва	7.400,00
Вкупно					142.000,00

VII

Средствата во вкупен износ од 1.635.750,00 денари утврдени во дел V точка 2 од оваа програма фитосанитарен мониторинг за овошни видови и винова лоза ќе се користат за:

Овошни видови и винова лоза					
Штетен организам	Цена на единична анализа (во денари)	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на испитани штетни организми	Вид на земен примерок	Трошок на извршена анализа
<i>Xylella fastidiosa</i>	850	90	45	корен, листови, ластари, плодови	38.250,00
<i>Xylephillus ampelinus</i>	850	90	45	корен, листови, цветови, ластари, плодови	38.250,00
<i>Tobacco ringspot virus</i>	850	90	45	листови, ластари, плодови	38.250,00
<i>Tomato ringspot virus</i>	850	160	80	листови, ластари, плодови	68.000,00
<i>Grapevine flavescence doree</i>	2.200	120	60	листови, ластари	132.000,00
<i>Erwinia amylovora</i>	850	120	60	листови, цветови, гранки, плодови	51.000,00
<i>Quadrascipidius perniciosus</i>	370	60	30	листови, цветови, гранки, плодови	11.100,00
<i>Monilinia fructicola</i>	2.770	600	300	листови, цветови, гранки, плодови	831.000,00
<i>Apple proliferation mycoplasma</i>	2.200	60	30	листови, цветови, гранки, плодови	66.000,00
<i>Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma)</i>	2.200	60	30	листови, цветови, гранки, плодови	66.000,00
<i>Xanthomonas arboricola pv. pruni</i>	2.770	80	40	листови, цветови, гранки, плодови	110.800,00
<i>Pseudomonas syringae pv. persicae</i>	1.080	60	30	листови, цветови, гранки, плодови	32.400,00
<i>Plum pox polyvirus</i>	850	200	100	листови, цветови, гранки, плодови	85.000,00
<i>Grapholita molesta</i>	370	40	20	листови, цветови, гранки, плодови	7.400,00
<i>Frankliniella occidentalis</i>	370	60	30	листови, цветови, гранки, плодови	11.100,00
<i>Scaphoideus litanus</i>	370	160	80	листови, цветови, гранки, плодови, мачици	29.600,00
Слободно живечки нематоди (<i>Xiphinema spp., Longidorus spp.</i>)	490	40	20	почва, корен	9.800,00
<i>Ditylenchus spp.</i>	490	40	20	почва, корен	9.800,00
Вкупно					1.635.750,00

VIII

Средствата во вкупен износ од 342.800,00 денари утврдени во дел V точка 3 од оваа програма фитосанитарен мониторинг за градинарски култури на отворено и во затворен простор ќе се користат за:

Градинарски култури					
Штетен организам	Цена на единична анализа (во денари)	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на испитани штетни организми	Вид на земени примероци	Трошок на извршена анализа
<i>Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis</i>	850	100	50	семе, цело растение или плодови	42.500,00
<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>	850	100	50	семе, цело растение или плодови	42.500,00
<i>Pepino mosaic potexvirus</i>	850	100	50	семе, цело растение или плодови	42.500,00
<i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i>	850	120	60	семе, цело растение или плодови	51.000,00
<i>Chrysanthemum stem necrotic tospovirus</i>	850	100	50	листови, цветови, граници, плодови	42.500,00
<i>Liriomyza spp.</i>	370	120	60	инсект (кукла, ларва, возрасен), мамци, депови од растение со симптоми	22.200,00
<i>Bemisia tabaci</i>	370	100	50	инсект (кукла, ларва, возрасен), мамци, депови од растение со симптоми	18.500,00
<i>Tuta absoluta</i>	370	120	60	инсект (кукла, ларва, возрасен), мамци, депови од растение со симптоми	22.200,00
<i>Thrips palmi</i>	370	60	30	инсект (кукла, ларва, возрасен), мамци, депови од растение со симптоми	11.100,00
<i>Frankliniella occidentalis</i>	370	120	60	инсект (кукла, ларва, возрасен), мамци, депови од растение со симптоми	22.200,00
<i>Spodoptera spp.</i>	370	80	40	инсект (кукла, ларва, возрасен), мамци, депови од растение со симптоми	14.800,00
<i>Meloidigine spp</i>	490	40	20	почва, корен	9.800,00
Вкупно					342.800,00

IX

Средствата во вкупен износ од 24.800,00 денари утврдени во дел V точка 4 од оваа програма фитосанитарен мониторинг за тутун ќе се користат за:

Тутун					
Штетен организам	Цена на единична анализа (во денари)	Број на визуелни здравствени прегледи	Број на испитани штетни организми	Вид на земени примероци	Трошок на извршена анализа
<i>Peronospora tabacina</i>	500	40	20	лисја	10.000,00
<i>Ephestia ellutela</i>	370	40	20	лисја	7.400,00
<i>Lasiodermes sericome</i>	370	40	20	суви лисја	7.400,00
Вкупно					24.800,00

X

Средствата од дел IV на оваа програма во износ од 5.000.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
Активности кои произлегуваат од законската регулатива од областа на фитосанитарната политика, а кои се однесуваат на: следење, прогноза и дијагноза на економски штетни организми, воспоставување на фитосанитарниот информативен систем, обука на засегнатите страни во системот за пасоши на растенија и негова тековна реализација.	1.000.000,00
Спроведување на активности за одобрување и оценување на производ за заштита на растенијата и финансирање на стручни комисии за регистрација на производи за заштита на растенијата, како и спроведување на активности за работа на стручните совети за здравјето на растенијата, производи за заштита на растенијата, педологијата, физиологијата на растенијата и агрохемијата.	3.000.000,00
Неподмирени обврски од 2018 година од Програмата за фитосанитарна политика во 2018 година	1.000.000,00
Вкупно	5.000.000,00

XI

Средствата од оваа програма ќе се исплатуваат со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

XII

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа.

XIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11621/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангусев, с.р.

187.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2019 ГОДИНА

I

Со оваа програма се спроведува мониторинг на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитет на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, односно видовите на мониторинг, видовите и типовите на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, вкупниот број на мостри за временскиот период на реализација на активностите и субјектите кои ќе ја спроведуваат програмата.

II

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 398.160,00 денари се утврдени во Раздел 140.01- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5- Заштита на растенијата и семе и саден материјал, Потпрограма 51- Заштита на растенијата, ставка 46 Субвенции и трансфери, подставка 464 Разни трансфери, сметка 637.

III

Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе се користат за:

1. Мониторинг на производство на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата во износ од 97.410,00 денари; и

2. Мониторинг при внатрешен промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, кој опфаќа земање на мостри од неоргански и органски ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, како и исполнување на квалитетот и сообразноста на компоненти со декларирани податоци во износ од 300.750,00 денари.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани изнесува 82 мостри.

IV

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

тип на ѓубре	вкупен број на мостри	цена на единечна мостра со вклучен ДДВ (18%) во денари	планирани средства од буџетот (денари)
еднокомпонентни неоргански ѓубриња (еден елемент)	2	2.950,00	5.900,00
двокомпонентни неоргански ѓубриња (два елементи)	2	4.130,00	8.260,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња (три елементи N + P + K)	5	4.720,00	23.600,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 1 секундарен макроелемент или микроелемент	1	5.220,00	5.220,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 4 секундарни макроелементи или микроелементи	3	6.720,00	20.160,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 6 секундарни макроелементи или микроелементи	1	7.720,00	7.720,00
органски ѓубриња	5	5.310,00	26.550,00
вкупно	19		97.410,00

V

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се користат за:

тип на ѓубре	вкупен број на мостри	цена на единечна мостра со вклучен ДДВ (18%) во денари	планирани средства од буџетот (денари)
еднокомпонентни неоргански ѓубриња (еден елемент)	10	2.950,00	29.500,00
двокомпонентни неоргански ѓубриња (два елементи)	15	4.130,00	61.950,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња (три елементи N + P + K)	10	4.720,00	47.720,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 1 секундарен макроелемент или микроелемент	5	5.220,00	26.100,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 2 секундарни макроелементи или микроелементи	5	5.720,00	28.300,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 3 секундарни макроелементи или микроелементи	5	6.220,00	31.100,00
трокомпонентни неоргански ѓубриња со присуство на 4 секундарни макроелементи или микроелементи	5	6.720,00	33.600,00
органски ѓубриња	8	5.310,00	42.480,00
вкупно	63		300.750,00

VI

За реализација на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа.

Спроведувањето на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата ја координира Фитосанитарната управа, мострите ги земаат Државните инспектори за земјоделство, а лабораториските анализи ги спроведуваат акредитирани лаборатории во Република Македонија.

VII

Средствата од деловите IV и V на оваа програма ќе се исплаќаат врз основа на решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, по претходно доставен извештај за спроведените активности.

VIII

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11624/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев, с.р.**

188.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2019 ГОДИНА

I

Средствата за реализација на оваа програма во 2019 година во износ од 98.791.000,00 денари, обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки работи (во понатамошниот текст:УХМР) ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Назив на програмски активности	Износ на средства
1.	Програмски активности од областа на администрација	90.172.000,00
2.	Програмски активности од областа на хидрологија	3.050.000,00
3.	Програмски активности од областа на метеорологија	3.380.000,00
4.	Програмски активности од областа на прогноза и предупредување	990.000,00
5.	Програмски активности од областа на квалитет на води	1.199.000,00
	Вкупно:	98.791.000,00

II

Средствата од Дел I точка 1 од оваа програма во износ од 90.172.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Активности за обезбедување на услови од правен, финансиски аспект, меѓународна соработка и активности од областа на човечки ресурси и внатрешна ревизија за реализација на другите програми во УХМР.	90.172.000,00

III

Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во износ од 3.050.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Хидролошки набљудувања и мерења во мрежата на станици за површински и подземни води и спроведување специјални хидролошки мерења и набљудувања	1.950.000,00
2.	Хидрометрички и контролни хидролошки мерења во мрежата на станици за површински и подземни води и спроведување на договори и меѓународни активности	400.000,00
3.	Осовременување на хидролошкиот мониторинг систем за подобрување на хидролошките следења, мерења и информации, како и развој на методи од областа на хидрологијата	250.000,00
4.	Изработка на хидролошки извештаи и информации од мрежата на хидролошки станици за површински и подземни води	200.000,00
5.	Одржување на хидролошки станици за спроведување на континуирани хидролошки мерења на површински и подземни води	250.000,00

IV

Средствата од Дел I точка 3 од оваа програма во износ од 3.380.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошки станици и спроведување специјални мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошките станици	1.710.000,00
2.	Редовна обиколка, контрола и интервенции на метеоролошките станици во Република Македонија и спроведување на активности на меѓународен план во областа на метеорологијата	480.000,00
3.	Тековно одржување на мрежата на метеоролошките станици за спроведување на континуирани мерења на метеоролошките параметри	950.000,00
4.	Осовременување на метеоролошкиот набљудувачки систем за воспоставување на информативен систем за климатски услуги.	80.000,00
5.	Изготвување на дневни, декадни, месечни, сезонски, годишни и повеќегодишни метеоролошки и климатолошки извештаи	160.000,00

V

Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во износ од 990.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Одржување на системот за радарски мониторинг на облачните системи и меѓународни активности во областа на прогнозата на времето	170.000,00
2.	Изработка на редовни временски прогнози, метеоролошки билтени и информации, вонредни прогнози и предупредувања за опасни временски непогоди врз основа на радарскиот мониторинг, издавање на аларми во Европскиот систем МЕТЕОАЛАРМ	100.000,00
3.	Функционирање на системот за радарски мониторинг и информатичкиот систем	370.000,00
4.	Осовременување на радарскиот мониторинг и сателитскиот прием на податоци	350.000,00

VI

Средствата од Дел I точка 5 од оваа програма во износ од 1.199.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1	Меѓународни активности од областа на квалитет на води	90.000,00
2	Земање на примероци на вода од мрежата за квалитет на води во Република Македонија (12 пати годишно)	290.000,00
3	Спроведување на хемиски и биолошки анализи на површински води од мрежата за квалитет на води	670.000,00
4	Осовременување на теренски мерења	149.000,00

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11625/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

189.

Врз основа на член 43 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА
2019 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се уредува распределбата на средствата за поттикнување рамномерен регионален развој во Република Македонија, утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година во Раздел 191.01 - Министерство за локална самоуправа, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – Разни трансфери, во износ од 242.000.000 денари и во Раздел 280.01-Биро за регионален развој, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 488-Капитална дотации до ЕЛС во износ од 183.000.000 денари.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа програма се распределуваат според Табелата бр.1.

Табела бр. 1

Намена	Износ во денари
1. Финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони	9.600.000
2. Неизмирени обврски од 2018 година	904.501
3. Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони	288.746.849
4. Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби	82.499.100
5. Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата	41.249.550
6. Исплата на средства за плаќање на придонесите за пензиско - инвалидско и здравствено осигурување за лица кои имаат стекнато право на плаќање	2.000.000
Вкупно	425.000.000

Член 3

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 1 од оваа програма, се доделуваат на осумте центри за развој на планските региони, со намена финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони.

Од средствата од став 1 на овој член за секој центар за развој на планскиот регион се распределуваат по 1.200.000 денари.

Активностите и задачите на центарот за развој на планскиот регион за тековната година се утврдуваат во договор склучен помеѓу Министерството за локална самоуправа и општините од планскиот регион, основачи на центарот за развој на планскиот регион.

Во договорот од став 3 на овој член се дефинираат конкретните активности и задачи за секој центар, со утврдени рокови и износи на средства за нивна реализација, како и начинот на трансфер на средства за спроведените активности и задачи.

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците – центрите за развој на планските региони се спроведува од Раздел 191.01 – Министерство за локална самоуправа.

Член 4

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 2 од оваа програма ќе се користат за финансирање неизмирени обврски од 2018 година.

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците – центрите за развој на планските региони и општините се спроведува од Раздел 191.01 – Министерството за локална самоуправа.

Член 5

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 3 од оваа програма ќе се користат за финансирање на проекти за развој на планските региони, предложени од осумте совети за развој на планските региони.

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците на проектите – центрите за развој на планските региони се спроведува од Раздел 191.01 на Министерството за локална самоуправа и од Раздел 280.01 на Бирото за регионален развој, во износи на средства во денари според Табелата бр.2.

Табела бр. 2

Реден број	Буџет на Република Македонија за 2019 -Раздел	Износ на средства во денари
1.	Од 191.01-Министерство за локална самоуправа	162.046.849
2.	Од 280.01 Биро за регионален развој	126.700.000
	Вкупно	288.746.849

Член 6

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 4 од оваа програма, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија, се доделуваат на општините во Република Македонија за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, определени со акт од Владата на Република Македонија.

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците на проектите – општините во Република Македонија, се спроведува од Раздел 191.01 на Министерството за локална самоуправа и од Раздел 280.01 на Бирото за регионален развој, во износи на средства во денари, според Табелата бр.3.

Табела бр.3

Реден број	Буџет на Република Македонија за 2019 – Раздел	Износ на средства во денари
1.	Од 191.01-Министерство за локална самоуправа	46.299.100
2.	Од 280.01 Биро за регионален развој	36.200.000
	Вкупно	82.499.100

Член 7

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 5 од оваа програма, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија, се доделуваат на општините во Република Македонија за финансирање на проекти за развој на селата.

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% учество за реализација на одобрените проекти од средствата од ставот 1 на овој член.

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за корисниците на проектите – општините во Република Македонија се спроведува од Раздел 191.01 на Министерството за локална самоуправа и од Раздел 280.01 на Бирото за регионален развој, во износи на средства во денари, според Табелата бр.4.

Табела бр.4

Реден број	Буџет на Република Македонија за 2019 – Раздел	Износ на средства во денари
1.	Од 191.01-Министерство за локална самоуправа	23.149.550
2.	Од 280.01 Биро за регионален развој	18.100.000
	Вкупно	41.249.550

Член 8

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 6 од оваа програма ќе се користат за исплата на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лицата кои имаат стекнато право за плаќање заклучно со 31 декември 2007 година, согласно член 71 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07,187/13,43/14,215/15 и 64/18), и истите продолжуваат да го користат до остварувањето на правото на пензија согласно закон.

Трансферот на средства од став 1 на овој член се спроведува од Раздел 280.01 - Биро за регионален развој.

Член 9

Средствата од член 2 Табела бр.1 точки 3, 4 и 5 од оваа програма ќе се одобруваат во согласност со утврдените принципи, цели и приоритети на регионалниот развој во Република Македонија и дефинираните мерки, инструменти и средствата за нивна реализација утврдени во Стратегијата за регионален развој на Република Македонија, програмите за развој на осумте плански региони и подзаконските акти за спроведување на Законот за рамномерен регионален развој.

Член 10

За спроведувањето на оваа програма ќе се грижат Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, во согласност со одредбите од Законот за рамномерен регионален развој.

Член 11

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11630/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

190.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), а во врска со член 16 став (7) од Законот за игри на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа програма Агенцијата за млади и спорт ќе партиципира во реализација на приоритетите кои произлегуваат од Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2019 година. Средствата ќе се насочат за реализација на приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврден во член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), при што определба е одржување и модернизација на националниот систем на натпревари, поддршка на националните спортски федерации и реализација на проекти на Агенцијата за млади и спорт.

Средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година во износ од 50.000.000,00 денари, во раздел 161.01 – Агенцијата за млади и спорт се определува да се користат за:

I – а Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт
Програма 2

Потпрограма 20 – спорт

Ставка 463 – Трансфер до невладини организации

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на националните спортски федерации заради обезбедување нивна функционалност, работа на органите и телата на федерациите и функционирање на националниот спортски систем	10.000.000,00
2.	Партиципација за финансирање на младински рангирани клубови учесници во спортски системи организирани од националните спортски федерации	23.000.000,00
3.	Партиципација за финансирање на стручната работа во младинските рангирани клубови, учесници во националниот спортски систем, организиран од националните спортски федерации	3.000.000,00
4.	Партиципација во програмските активности на националните спортски федерации за издавачка дејност, за стручна и научна литература од областа на спортот, европското и националното спортско право, како и меѓународните правила на меѓународните спортски асоцијации	1.000.000,00
5.	Партиципација за финансирање на програми на националните спортски федерации за борбата против допингот во спортот	1.000.000,00
6.	Партиципација за финансирање на Проектот - млади спортски надежи, селекција, рана спортска специјализација и двојна кариера на млади спортисти	6.000.000,00
7.	Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации за поддршка на жената во спортот	2.000.000,00
8.	Партиципација за финансирање на проекти за поддршка на спортот на лица со пречки во развојот и посебни потреби	1.000.000,00
9.	Партиципација во програмски активности на национални спортски федерации за поддршка и развој на спортот за сите и услови за спортување на спортските ветерани и возрасните граѓани	1.000.000,00
10.	Партиципација за поддршка на националните спортски федерации за набавка на опрема за екипи, репрезентации и поединци за учество на европски и регионални првенства	2.000.000,00
	Вкупно:	50.000.000,00

1. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации заради обезбедување нивна функционалност, работа на органите и телата на федерациите и функционирање на националниот спортски систем Средствата се наменети за партиципација за поддршка на функција на органите и телата на федерациите и основите на организација на националниот спортски систем во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 10.000.000,00 денари.

2. Партиципација за финансирање на младинските рангирани клубови учесници во националниот спортски систем, организиран од националните спортски федерации. одржлив спортски систем на натпревари со кои очекуваме квантитативен и квалитативен прогрес, како и континуирани тренажни и натпреварувачки активности на младите од најрана возраст до сениорски категории во машка и женска конкуренција во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 23.000.000,00 денари.

3. Партиципација за финансирање на стручната работа во младинските рангирани клубови, учесници во националниот спортски систем, организиран од националните спортски федерации. Средствата ќе ги намениме за стручните лица активни во младинските рангирани клубови во националните спортски федерации за партиципација во финансирање на стручната работа при реализација на програмските активности, за што се утврдени средства во износ од 3.000.000,00 денари.

4. Партиципација во програмските активности на националните спортски федерации за издавачка дејност, за стручна и научна литература од областа на спортот, европското и националното спортско право, како и меѓународните правила на меѓународните спортски асоцијации, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

5. Партиципација за финансирање на програми на националните спортски федерации за борбата против допингот во спортот. Средствата се наменети за спроведување допинг контроли и управување со резултатите од извршените допинг контроли, како и за исполнување на обврските утврдени во меѓународните конвенции за борба против допингот во спортот за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

6. Партиципација за финансирање на Проектот - млади спортски надежи, селекција, рана спортска специјализација и двојна кариера на млади спортисти, за што се утврдени средства во износ од 6.000.000,00 денари.

7. Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации за поддршка на учеството на жената во спортот, како во тренажниот процес, рекреативните активности, така и во насока на нејзино зголемено учество како тренер, судија или како креатор на работата на органите и телата во клубовите, федерациите и националните асоцијации за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари.

8. Партиципација за финансирање на проекти за поддршка на спортот на лица со пречки во развојот и посебни потреби, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

9. Партиципација во програмски активности на национални спортски федерации за поддршка и развој на спортот за сите и услови за спортување на спортските ветерани и возрасните граѓани, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

10. Партиципација за поддршка на националните спортски федерации за набавка на опрема за екипи, репрезентации и поединци за учество на европски и регионални првенства за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари.

I – 6 Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт
Програма 2
Потпрограма 20 – спорт
Ставка 464 – Разни трансфери

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање програми за поддршка на талентирани млади спортисти и поддршка на програмските активности за рана спортска специјализација	9.700.000,00
Вкупно:		9.700.000,00

1. Партиципација за финансирање програми за поддршка на талентирани млади спортисти и поддршка на програмските активности за рана спортска специјализација. Средствата се наменети за партиципација за поддршка и промоција на проекти на националните спортски федерации за унапредување на спортот кои ќе промовираат и реализираат активности за откривање, рана спортска специјализација и грижа за млади талентирани спортисти во повеќе спортови. Во 2019 година, приоритет имаат развојот на училишниот спорт, реализацијата на спортски кампови организирани за талентирани млади спортисти од страна на националните спортски федерации за што се утврдени средства во износ од 9.700.000,00 денари.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11108/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

191.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Македонија, на седница, одржана 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со планираните средства во оваа програма ќе се реализираат приоритетни активности со кои се остварува јавниот интерес на државата утврдени во член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Македонија, на седница, одржана 15.1.2019 година, донесе

публика Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), при што определба е одржување на националниот систем на натпревари и учество на националните тимови и спортистите поединци во рамки на меѓународните натпревари, одржување меѓународни спортски натпревари и манифестации во Република Македонија, научна поддршка на спортот и реализација на проекти од областа на спортот.

Согласно утврдените средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во раздел 161.01 – Агенцијата за млади и спорт се определува истите да се користат за:

I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународен програма, ставка 463 – Трансфер до невладини организации за кои се утврдени средства во износ од 24.822.000,00 денари.

I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт
Програма 4

Потпрограма 40 - Меѓународна програма

Ставка 463 - Трансфер до невладини организации

Реден бр.	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	14.822.000,00
2.	Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации	4.700.000,00
3.	Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт – Институт за спорт	1.000.000,00
4.	Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020	2.300.000,00
5.	Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија	2.000.000,00
Вкупно:		24.822.000,00

1. Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации. Планирана е партиципација во реализацијата на програмите на националните спортски федерации за учество во меѓународниот систем на натпревари.

Во 2019 година, наши спортисти, национални тимови и спортски клубови ќе настапат во рамки на регионални првенства, европски и светски првенства, купови, отворени првенства и друг вид меѓународни натпревари за што се утврдени средства во износ од 14.822.000,00 денари.

2. Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Во Република Македонија се одржуваат поголем број традиционални спортски натпревари и манифестации во повеќе спортови. Некои од нив се дел од Календарите за натпревари на меѓуна-

родните спортски асоцијации, со што се валоризира и нивната вредност и значење, за што се утврдени средства во износ од 4.700.000,00 денари.

3. Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт. Планирани се развојни и апликативни проекти од јавен и локален интерес за националниот и врвниот спорт, спортските клубови, училишните спортски клубови, националните спортски федерации и меѓународните спортски асоцијации – Институт за спорт за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

4. Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за подготовки на евидентните кандидати за учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020, за што се утврдени средства во износ од 2.300.000,00 денари.

5. Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на европски и светски првенства во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11109/1-18
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

192.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија” бр.238/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

I. Со оваа програма се уредува финансирањето за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2019 година, вкупните средства потребни за извршување на оваа програма во целина и изворот на средствата.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 23.800.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Раздел 150.01 - Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма 4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица и ќе се користат за следните намени:

- изведување на градежни работи за реконструкција на Центар за лица жртви на семејно насилство Гази Баба,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за лица жртви на семејно насилство Гази Баба,
- изведување на градежни работи за адаптација на простор за Станбена единица за организирано живеење со поддршка за лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во с. Корешница - Општина Демир Капија,
- набавка, испорака и монтажа на опрема за Станбена единица за организирано живеење со поддршка за лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во с. Корешница - Општина Демир Капија.

II. Во 2019 година, со средствата од Потпрограма 4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица, ќе се измират и обврски за капитални инвестиции за објекти за социјална заштита и домови за стари лица за проекти започнати во 2018 година.

III. Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за труд и социјална политика и за истото доставува извештај до Владата на Република Македонија, на секои шест месеци.

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11191/1-18 15 јануари 2019 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, д-р Кочо Ангусев , с.р.
---	--

193.

Врз основа на член 26 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ

I

Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) Раздел 100.01 – Министерство за економија, Потпрограма ДО – Поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи, ставка 464 – Разни трансфери, во износ од 20.000.000,00 денари.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи.

Министерството за економија со цел за надминување на ефектите на социјалната исклучивост на лица со ниски примања и стимулирање на развојот на туризмот во Република Македонија вон туристичката сезона организира одмор на работници со ниски приходи чии месечни примања во семејството не го надминуваат нешто износот од 22.000,00 денари. Одморот ќе биде организиран во угостителските објекти за сместување во туристички центри на Република Македонија, надвор од местото на живеење на лицето-подносителот на барањето, во период од не повеќе од пет дена.

Министерството за економија објавува Јавен повик за пријавување на интерес на угостителските објекти за сместување во туристичките центри во Република Македонија кои се заинтересирани за учество во првиот квартал од 2019 година во два дневни весници и веб-страницата на Министерството за економија. Врз основа на доставените пријави за интерес, Министерството за економија утврдува Листа на угостителските објекти за сместување во туристички центри на Република Македонија во кои работниците со ниски приходи ќе можат да го реализираат одморот.

III

Министерството за економија ќе објави Јавен повик за организирање на одмор на работници со ниски приходи кои ќе пријават интерес за користење на средства за организиран одмор, во два дневни весници и веб-страницата на Министерството за економија.

Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи.

За учество по Јавниот повик работниците со ниски приходи - баратели до Министерството за економија треба да достават:

- пополнет образец на барање за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи
- потврда од работодавецот за висината на исплатена плата на барателот и на членовите на потесното семејство во последните три месеци кои заедно со него ќе го користат одморот,
- фотокопија од лична карта или патна исправа за барателот и членовите на потесното семејство кои заедно со него ќе го користат одморот,
- доказ за членовите на потесното семејство (извод од венчани, потврда за развод или умреница за член од семејството)
- изјава дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го користат одморот.
- Изјава дека барателот морално, материјално и кривично одговара за внесените податоци (личните податоци и финансиските средства) во изјавата, потпишана од барателот.

Образецот на барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страницата на министерството: www.economy.gov.mk.

Барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи ги содржи следните податоци:

- орган до кој се поднесува барањето,
- наслов на барањето,
- поле за име и презиме на барателот,
- поле за име и презиме за членовите од потесното семејство на барателот,
- поле за ден, месец и година на раѓање,
- поле за место на раѓање,
- поле за адреса на живеење,
- поле за регистарски број на лична карта и наслов на органот кој го издава
- поле за ЕМБГ на барателот,
- поле за контакт телефон,
- поле за угостителски објект за сместување од листата на објекти
- датум и место,
- потпис на подносителот на барањето.

Формата и содржината на барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа програма.

Изјавата дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го користат одморот се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Изјавата дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го користат одморот ги содржи следните податоци: во горниот дел стои грбот на Република Македонија, под него има назив: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во централниот дел стои ИЗЈАВА, под него се впишува името и презиме, датум и место на раѓање на лицето кое поднело барање и членовите на неговото потесно семејство, место на живеење на лицето кое поднело барањето, во долниот лев агол се впишува местото и датумот на поднесување на изјавата а во долниот десен агол има место за потпис на лицето кое поднело барање за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи.

Формата и содржината на изјавата дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го користат одморот се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа програма.

IV

За спроведување на Јавниот повик за организиран одмор за работници со ниски приходи, се формира комисија од страна на министерот за економија, која ќе биде составена од три члена и нивни заменици од редот на вработените во Министерството за економија. Комисијата по пристигнувањето на сите барања за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи доставени за времетраењето на Јавниот оглас, со записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати барања и ќе изготви Листа за баратели кои имаат уредна и комплетна документација која заедно со извештајот ја доставува до министерот за економија.

Работниците со ниски приходи-баратели кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.

Листата на баратели кои доставиле уредна и комплетна документација се објавува на веб-страницата на Министерството за економија најдоцна седум дена од денот на утврдувањето на Листата на баратели.

На работниците со ниски приходи – баратели, кои се утврдени во Листата на баратели, Министерството за економија им издава Потврда за користење на средства за организиран одмор во износ од 15.000,00 денари.

Потврдата за користење на средства за организиран одмор се издава по принципот “прв дојден прв услужен”.

Потврдата за користење на средства за организиран одмор може да се користи само од работникот на кој му е издадена заедно со членовите на неговото потесно семејство кои се наведени во барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи.

Потврдата за користење на средства за организиран одмор се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Потврдата за користење на средства за организиран одмор содржи: во горниот дел стои грбот на Република Македонија, под него има назив: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во централниот дел стои називот на Потврдата: „ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАН ОДМОР”, под него се впишува името и презиме, датум и место на раѓање на лицето кое поднело барање и членовите на неговото потесно семејство, место на живеење на лицето кој го поднел барањето, датум на поднесување на барањето, во долниот лев агол се впишува местото и датумот на издавање на потврдата и евидентен број, а во долниот десен агол има место за потпис на министерот за економија.

Формата и содржината на Потврдата за користење на средства за организиран одмор се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа програма.

V

Угостителските објекти од Листата на угостителски објекти за сместување во кои работниците со Потврдата за користење на средства за организиран одмор, го реализирале одморот, до Министерство за економија треба да го достават оригиналот од Потврдата за користење на средства за организиран одмор заедно со фактура за наплата на средствата за реализираниот одмор, најдоцна до 15.12.2019 година.

VI

Министерството за економија, заклучно со 31.3.2020 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-210/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

Б А Р А Њ Е

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ОДМОР НА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ

(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА БАРАТЕЛОТ)

Податоци за барателот:

1.	Име и презиме на кандидатот-апликантот	
2.	Ден, месец и година на раѓање	
3.	Место на раѓање	
4.	Адреса на живеење	
5.	Регистарски број на лична карта и наслов на органот кој го издава	
6.	Матичен број	
7.	Телефон / телефакс / e-mail, web	
8.	Угостителски објект за сместување од листата на угостителски објекти	

Членови од семејството

	Име и презиме	Датум и место на раѓање	Сродство
1			
2			
3			

_____ 2019 година

(потпис на подносителот на барањето)

Прилог 2

ИЗЈАВА

За користење на одмор

Од _____ датум и место на раѓање _____
(Име и презиме на барателот)

(Адреса на живеење на подносителот на барањето)

Членови на семејството

_____ датум и место на раѓање _____ сродство _____
_____ датум и место на раѓање _____ сродство _____
_____ датум и место на раѓање _____ сродство _____
(име и презиме)

Изјавувам дека јас лично и членовите на моето потесно семејство ќе користам одмор во еден од угостителските објекти за сместување во туристичките центри на Република Македонија.

_____ 2019 година
Скопје

Потпис на давателот на изјавата

Прилог 3

ПОТВРДА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАН ОДМОР

На лицето _____ роден-а на _____
(име и презиме) (ден-месец-година)
во _____ ЕМБГ _____ со место на
(град)
живеење _____ и членови на потесното
(улица и број)
семејство:
Име и презиме _____ сродство _____
Име и презиме _____ сродство _____
Име и презиме _____ сродство _____

МУ СЕ ИЗДАВА ПОТВРДА ВО ИЗНОС ОД
15.000,00 ДЕНАРИ

Бр. _____
Дата _____ 2019 година
Скопје

Министер за економија

МП

194.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-
СКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА
2019 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година-потпрограма 32 – Развој на енергетиката, ставка 464 – Разни трансфери, наменети за поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година.

II

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен износ од 50.000.000, 00 денари ќе се користат за следните мерки:

1. надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 15.000 денари по домаќинство за 2019 година, во вкупен износ од 5.000.000 денари,

2. надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата до 50 %, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2019 година, во вкупен износ од 25.000.000 денари и

3. надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети со линеарна распределба по домаќинство, во зависност од пристигнатиот број на барања кои ги исполнуваат условите од точка 1 од дел V, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2019 година, во вкупен износ од 20.000.000 денари.

Средствата од Буџетот на Република Македонија наменети за програмата, ги распоредува Министерството за економија.

III

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени сончеви термални колекторски системи од дел II точка 1 од оваа програма ќе го остварат лицата кои:

а) го немаат искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончеви термални колекторски системи во својот дом врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година и

б) имаат купено и вградено во своите домови колекторски систем на начин кој ќе биде утврден во Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk,

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на сончев термален колекторски систем, и тоа:

- фискална сметка, или
- фактура со извод од деловна банка (во период утврден во Јавниот оглас)

- изјава заверена на нотар дека барателот го нема искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончев термален колекторски систем врз основа на претходните Јавни огласи на Министерството за економија во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година (образецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството:

www.economy.gov.mk)

в) барањето за искористување на правото на надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје.

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои ќе бидат утврдени во Јавниот оглас.

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за направените трошоци за вградувањето на соларниот колектор (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка во период утврден во Јавниот оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на надоместокот.

Едно лице, односно едно домаќинство може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен“.

За датум на пристигање на барањето се смета датумот на пристигнување и заведување во евиденцијата на архивата на Министерството за економија најдоцна до 15:30 часот истиот работен ден.

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 1 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

а) Министерството за економија во вториот квартал од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен до крајот на вториот квартал од 2019 година.

б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 1 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од три члена и нивни заменици.

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполненоста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 1 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

Министерството за економија го задржува правото да изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 1 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Македонија за оваа намена.

Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.

IV

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци од дел II точка 2 од оваа програма ќе го остварат лицата кои:

а) го немаат искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на ПВЦ или алуминиумски прозорци во својот дом врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија објавени во 2017 и 2018 година и

б) имаат купено и вградено во своите домови колекторски систем на начин кој ќе биде утврден во Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk,

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на ПВЦ или алуминиумски прозорци, и тоа:

- фискална сметка, или
- фактура со извод од деловна банка (во период утврден во Јавниот оглас)

- изјава заверена на нотар дека барателот го нема искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на ПВЦ или алуминиумски прозорци врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија објавени во 2017 и 2018 година (образецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk)

- фотографии во боја од секој дрвен прозорец кој се заменува во домот и фотографии во боја од секој ПВЦ или алуминиумски прозорец кој се вградува во домот (пред и потоа).

в) барањето за искористување на правото на надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје.

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои ќе бидат утврдени во Јавниот оглас.

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за направените трошоци за вградувањето на ПВЦ или алуминиумски прозорци (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка во период утврден во Јавниот оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на надоместокот.

Едно лице, односно едно домаќинство може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен“.

За датум на пристигање на барањето се смета датумот на пристигнување и заведување во евиденцијата на архивата на Министерството за економија најдоцна до 15:30 часот истиот работен ден.

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 2 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

а) Министерството за економија во вториот квартал од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен до крајот на вториот квартал од 2019 година.

б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 2 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од пет члена и нивни заменици.

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполнетоста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 2 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

Министерството за економија го задржува правото да изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 2 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Македонија за оваа намена.

Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.

V

1. Надоместокот на дел од средствата за купување печки на пелети од дел II точка 3 од оваа програма ќе го остварат лицата кои:

а) досега не користеле средства од Буџетот на Република Македонија за купување печки на пелети во својот дом и

б) имаат купено во своите домови печки на пелети во периодот од 01 јануари 2019 година до завршување на Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk.

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на печки на пелети, и тоа:

- фискална сметка, или
- фактура со извод од деловна банка (со датум од 1 јануари 2019 година до завршување на Јавниот оглас)

- изјава заверена на нотар дека барателот досега нема искористено средства од Буџетот на Република Македонија за купување на печки на пелети (образецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk).

в) барањето за искористување на правото на надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје.

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои ќе бидат утврдени во Јавниот оглас.

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за направените трошоци за купување на печки на пелети (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка со датум од 01 јануари 2019 година до завршување на Јавниот оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на надоместокот.

Едно лице, односно едно домаќинство може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

За датум на пристигање на барањето се смета датумот на пристигнување и заведување во евиденцијата на архивата на Министерството за економија најдоцна до 15:30 часот истиот работен ден.

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 3 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

а) Министерството за економија во третиот квартал од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен во времетраење од 30 дена.

б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 3 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од три члена и нивни заменици.

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполнетоста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложи донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

Министерството за економија го задржува правото да изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Македонија за оваа намена.

Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11580/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

195.

Врз основа на член 6 став (1) точка д), член 173 став (2), член 176, член 178 и член 181 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, НИВНА ГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И ПЛОВИДБЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, одржување и пловидбеност.

Член 2

Надзорот од член 1 на овој правилник се врши над:

- воздухоплови, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов;
- организации за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација;
- организации за одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето;
- стручен персонал кој врши работи кои вклучуваат проектирање, градба, одржување и пловидбеност на воздухоплов и
- други работи, средства, опрема и документација согласно ЕУ Регулативите од член 13 од овој правилник.

Член 3

(1) При спроведувањето на одредбите на овој правилник, одделни изрази го имаат следното значење:

1) EASA е Европска агенција за безбедност во воздухопловството;

2) Национална воздухопловна власт, надлежен орган, надлежен орган на земјите членки се толкуваат, ако е применливо, како Агенција за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенција) и

3) „Надзор“ е инспекција (на земја/во воздух), преглед и друга формална активност која се врши од страна на надлежен орган со цел да се провери и следи исполнетоста на пропишаните услови, односно стандарди при спроведување на надзор на пловидбеноста на воздухоплови, нивната градба и одржувањето.

(2) Поимите "Заедница (Community)", "Право на заедницата (Community Right)", "Договор за воспоставување на Европската заедница (Treaty establishing the European Community)", "Службен весник на Европската унија (Official Journal of the European Union)", "Земја-членка (Member State)" употребени во ЕУ Регулативите од член 13 на овој правилник се читаат согласно точките 2 и 3 од Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора,

Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/07 и 98/09).

(3) Другите поими при спроведување на одредбите на овој правилник ќе го имаат значењето утврдено во ЕУ Регулативите од став (2) на овој член доколку поинаку не е утврдено со ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 4

(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата воспоставува и одржува систем за управување, согласно прифатените меѓународни воздухопловни стандарди и правила.

(2) Системот од став (1) на овој член опфаќа:

- Упатства со процедури за работа,
- Програми за надзор,
- вработени кои треба да бидат квалификувани за вршење на надзорот и
- простории, опрема и средства за вршење на надзорот и др.

Член 5

(1) Надзорот се спроведува согласно Програма за надзор која се изготвува од страна на надлежните воздухопловни инспектори за областите кои се предмет на надзор.

(2) Програмата за надзор содржи планирани надзорни активности (најавени и ненајавени) кои треба да се преземат во определен временски циклус.

(3) При изготвувањето на Програмата за надзор и утврдувањето на обемот на надзорните активности се земаат во предвид специфичностите и комплексноста на предметот на надзор, резултатите од претходните надзори и безбедносните препораки.

Член 6

(1) Надзорот од член 1 на овој правилник го спроведуваат воздухопловни инспектори на Агенцијата од член 14 на овој правилник и истиот има за цел утврдување на реалната фактичка состојба и исполнетост на пропишаните услови преку:

- проверка на соодветни податоци, документи, процедури и слично,
- барање на усни објаснувања или изјави,
- проверка на соодветни простории, опрема и средства за работа и
- користење на соодветна опрема неопходна за извршување на надзорот.

(2) Субјектите кои се предмет на надзорот не треба да ги попречуваат воздухопловните инспектори во вршењето на надзорните активности и без одлагање треба да им ги достават потребните информации, податоци, материјали кои се потребни за извршување на надзорот.

Член 7

(1) Воздухопловните инспектори го вршат надзорот согласно претходно изготвени листи за проверка соодветно на предметот на надзорот.

(2) Листите за проверка овозможуваат детална проверка на пропишаните услови за предметот на надзор. Тие треба да бидат ажурирани согласно важечките прописи од страна на надлежните воздухопловни инспектори.

Член 8

Доколку воздухопловниот инспектор по извршениот надзор утврди дека нема повреда на законите и другите прописи од областа на воздухопловството од страна на предметот на надзор, истото го констатира во записник кој го доставува до субјектот на надзор.

Член 9

(1) Доколку воздухопловниот инспектор за време на извршување на надзорот утврди дека е повреден законот или другите прописи од областа на воздухопловството над чие спроведување се врши надзор, подготвува записник во кој се опишува констатираната состојба, дава детален опис на забелешките, барање за доставување на план со предлог корективни мерки за затварање на забелешките во определен рок и други информации кои се однесуваат на предметот на надзор.

(2) Записникот се составува во рок од пет работни дена од денот на извршувањето на надзорот во три примероци од кои еден се доставува до субјектот на надзорот, еден за воздухопловниот инспектор и еден за Агенцијата.

(3) Субјектот на надзор има право да даде забелешка и/или коментари при изготвувањето на записникот со образложение за причините за тоа.

(4) Во Упатствата со процедури за работа од член 4 став (2) алинеја 1 на овој правилник, се утврдува внатрешната организираност на Агенцијата при вршењето на инспекциските надзори, содржината на листите за проверка (checklists), формата и начинот за изготвување на записникот и се утврдува системот за категоризацијата на утврдените забелешки и чување и евиденција на податоци и докази од инспекциски надзор.

(5) При изготвувањето на документите од став (1) на овој член Агенцијата се придружува кон насоките и упатствата содржани во Одлуката 2012/020/R на извршниот директор на EASA од 30 октомври 2012 година, која содржи прифатливи начини за усогласување (Acceptable Means of Compliance – AMC) и упатства за примена (Guidance Material – GM) за издавање на уверенија за пловидбеност и уверенија за заштита на животната средина на воздухоплови и за составните делови, деловите и уредите на воздухопловите и за издавање на уверенија на проектни и производни организации, и сите нејзини измени кои се објавени на интернет страната на EASA и Одлуката 2015/029/R на извршниот директор на EASA која ги содржи прифатливите начини на усогласување (Acceptable Means of Compliance – AMC) и упатства за примена (Guidance Material) во поглед на одржување на постојана пловидбеност и во поглед на условите за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови вклучувајќи ги и сите измени и дополнувања на таа одлука кои се објавени на интернет страната на EASA.

Член 10

(1) Врз основа на записникот на воздухопловниот инспектор, субјектот на надзор во определен рок доставува план со предлог корективни мерки и рокови за нивно реализирање со цел отстранување на утврдените забелешки.

(2) Предлог корективните мерки и роковите за нивно реализирање од став (1) на овој член треба да се прифатат/одобрат од страна на Агенцијата.

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не постапи по записникот или не ги преземе корективните мерки во утврдените рокови, Агенцијата донесува решение согласно член 182 од Законот за воздухопловство со кое може да нареди или забрани определени активности и/или да ги суспендира, ограничи и/или повлече важечките исправи, да упати на вонредна проверка и/или да поведе прекршочна постапка согласно важечките прописи.

Член 11

(1) Воздухопловниот инспектор кога ќе утврди повреда на прописите и постоење на небезбедна состојба која бара итно отстранување, може да изрече усна наредба.

(2) Во случајот од став (1) на овој член воздухопловниот инспектор треба наредбата да ја достави на писмено со решение на директорот на Агенцијата, до субјектот на надзор во рок од три дена од денот на нивното изрекување.

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не постапи по усната наредба на воздухопловниот инспектор, се постапува согласно член 10 став (3) на овој правилник.

Член 12

Доколку воздухопловниот инспектор за време на извршување на надзорот утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот од поголема вредност или кога е во прашање заштита на друг вид на јавен интерес, директорот на Агенцијата издава оперативна директива или наредба за безбедност во согласност со член 9-д став (1) алинеја 11 од Законот за воздухопловство.

Член 13

Покрај одредбите од членовите 8, 9, 10, 11 и 12 на овој правилник, начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор над техничкото одржување на воздухоплови и нивни компоненти, уреди и опрема, на управувањето со континуирана пловидбеност на воздухоплови и на производителите на воздухоплови, нивни компоненти, уреди и опрема се утврдени со Регулативата (ЕУ) бр.1321/2014 на Комисијата од 26 ноември 2014 година за постојана пловидбеност на воздухоплови и воздухопловни производи, делови и уреди и за одобрување на организации и персонал вклучен во овие задачи, изменета и дополнета со Регулативите (ЕУ) бр.2015/1088 и 2015/1536, кои се дадени во Прилозите 1, 2 и 3 на Правилникот за начинот на одржува-

ње и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови, и со Регулативата (ЕУ) бр.748/2012 на Комисијата од 3 август 2012 година за утврдување на правила за спроведување за издавање на уверение за пловидбеност и заштита на животната средина и за воздухоплови и сродни производи, делови и уреди за пловидбеност, како и за издавање на уверение на проектантски и производствени организации, изменета и дополнета со Регулативата (ЕЗ) бр. 7/2013, Регултивата (ЕЗ) бр. 69/2014, Регултивата (ЕЗ) бр. 2015/1039 и Регулативата (ЕЗ) бр. 2016/5, дадени во Прилог 1 на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, техничките услови за пловидбеност, испитување за оценка на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.

Член 14

Инспекцискиот надзор на воздухопловите и на нивната градба, одржување и пловидбеност го вршат исклучиво инспектори за одржување и пловидбеност кои се овластени од Агенцијата и кои ги задоволуваат посебните услови утврдени во Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи од областа на воздухопловите, нивната градба, одржување и пловидбеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/08).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-597/1
17 јануари 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2019015